

Стручно усавршавање во Клинички Центар на Војводина – Нови Сад, Република Србија

ЈЗУ Клиничка болница Тетово

**Место на едукација: Клинички центар на
Војводина – Нови Сад, Клиника за
психијатрија , март/април 2014 год.**

Дембоска Светлана

Датум на презентација 17.04.2014 год.



Едукација од областа на психологија – психодијагностика (примена на психолошки мерни инструменти)

- Министерството за здравство на РМ и мојата работна организација ЈЗУ Клиничка болница Тетово ми овозможија доусовршување , а како дел од проектот на Владата на РМ за стручно оспособување и усовршување на медицински работници /соработници во еминентни здравствени установи, каков што е и Клиничкиот центар на Војводина.

- Моето доусовршување се одвиваше на Клиниката за психијатрија , во Оделот за афективни и анксиозни пореметувања ,Оделот за детска психијатрија , Оделот за судска психијатрија , Клиниката за неврологија и на Поликлиника .

- Доедукацијата се одвиваше во периодот од 17.03 до 11.04.2014г



Психодијагностика

- Клиниката за психијатрија во Клиничкиот центар на Војводина има развиена психолошка служба со доволен број на вработени клинички психолози , кои располагаат со бројни психометриски техники за обавување на психодијагностика .
- Имам можност да учествувам во дел од тие психодијагностички испитувања , а за одредени техники (нови за мене) , покрај опсервацијата на работата на колегите ,бев и во улога на клиент ,со цел подобро да ги разберам техниките и да ја совладам нивната апликација .

Психометриски инструменти

- Клиничките психолози во Клиничкиот центар на Војводина располагаат со голем број на психолошки тестови за процена на интелектуалните способности , како и со тестови на личност .
- Најголем дел од времето поминав на Поликлиника каде работата на клиничкиот психолог е најблиска до моите работни задолженија.
- Најупотребувана проективна техника за процена на личноста беше Роршаховиот тест на личност , на кој јас посветив најголем дел од времето.

- Стегнав знаења во врска со примена на проективните техники ММПИ 202 , ЦДИ за деца и за родители , Тест на недовршени реченици – за деца .
- На Клиниката за неврологија, во невропсихолошкиот кабинет имав прилика да опсервирам комплетно невропсихолошко тестирање на пациент .
- На Оделот за судска психијатрија имав прилика да опсервирам работа на тимот од психијатри и клинички психолог на три случаи на судско-психијатриско вештачење .

Стеknати искуства

- Со цел да ја оправдам довербата што ми беше дадена од страна на Министерството за здравство и да допринесам како психолог во работна организација каде сум вработена, јас максимално се трудев да одговорам на работните задачи кои како цел ми беа доверени.



- Се стекнав со ново и корисно искуство од областа на психодијагностиката и се надевам дека пренесувајќи го тоа искуство ќе допринесам за подигнување на квалитетот на психолошките услуги.

Благодарност

Се заблагодарувам на Министерството за здравство на РМ за укажаната доверба , во целост го подржувам и поздравувам проектот за доусовршување и стручно оспособување на медицинските работници/ соработници и со задоволство повторно би сакала да бидам дел од проектот .

Голема благодарност до мојата работна организација ЈЗУ Клиничка болница Тетово за поддршката и разбирањето .

**Ви благодарам на
вниманието!**